

НА ГРАМОС

1950

НА ГРАМОС

I

Проштевај, роден кат,
Егеју, колевко моја!
Јас ранет последен пат
на мртов Грамос стојам.

Овде јас закопав денес,
под твојот пепел врел,
верата која ме крена
на подвиг суров, смел.

Ме гушат облаци црни,
свирепа болка ме стега
и тенки спомени врнат . . .

. . . В богато Воденско поле
ронела

пченица злато.

Но сепак —

никога пролет

не дошла

в селските катој.

Мажка ми кршела прсти,
лулела

детенце мало,

со солзи

полнела грсти

крај старо

дрвено рало.

Татко ми
в младини
чмаел,
сонувал
вишнова зора,
вековни
надежди ткаел
в ноките
таговни ора.

В ората
играел лудо,
сите се
чуделе в село
но штом се
наутро будел
стемнувал
високо чело.

На нива
тргнувал рано,
над секој
замирал садник,
а дома
плачеле санок
стиснати
дечиња гладни.

В дожлива утрина,
тихо
заминал
некаде долу.

В градот го
пречекал вихор,
вихор го
подфатил
в Солун.

Тој млад бил,
имал сили,
в животот чекорел

здраво,
ги љубел
своите мили,
своето село —
 Јавор.

Тој раснел
 в негови скотој,
корав бил,
 здрав
 и волен,
но бргу
 закашлал луто
и легнал
 в постела
 болен.

В собата станало сиво.
В градот му
 загорчел лебот,
тој исуел
 гурбетски живот
и колнел
 туѓинско небо . . .

*
* *

Пројури времето — срна,
сал тешка остави трага.
В тага те завија црна
Родино моја драга!

*
* *

Проштавај, роден кат,
немирно детство, збогум!
В срце те чувствува пак
трепетно, живо, многу! . . .

Ме гушат облаци црни,
свирепа болка ме стега
и нови спомени врнат:

јас уште, уште гледам,
безумно в планина бегат,
со ситни ,скршени крилци,
ранети дечиња — пилци.

В нивните скованы усти
проклетство уште слушам ..

О, сè е така мртво
и сè е така пусто
како во мојата душа!

Проштавај, роден кат,
проштавај, мајко моја!
Јас денес последен пат
на наши пепелишта стојам.

Ти чекаш некаде тамо
кај Вардар слободен шуми,
и чудни приказни носи
на Кукуш, Кавала, Струма . . .

Чекаш во краишта сини —
кај песни тракторни грмат,
кај цела земја, чинам,
в сончева плиснала срма.

Чекаш во некое село,
в кукиче задружно, бело,
кај жита златести класат,
и мирно, прснати в гора,
стадата задружни пасат.

Чекаш . . . И секоја вечер,
стивне ли селото в почин
и мрак го надваса темен,
ти тажни упиваш очи
в далечни планини неми,
и трпнеш в мисли — јата,
во желби да се вратам!

Мајко!
Забрави свидно чедо,
забрави свиден спомен . . .
Селата спалени лежат,
спалени чадат доној!

III

Во барут,
дим
и крв,
в грохотна канонада,
Елада
стана плен,
падна,
мајко,
Елада.
Ревна Белиот Егей
под црвен облак скриен.

Та, зошто девет лета
со крв ја поевме ние
нашата земја света,

и безброј нејни чеда,
без гроб
и трага,
мајко,
во ова мртво утро
со мртви очи гледат?!

Елада!
Елада!
Зошто девет рани
на градиве носам,
зошто девет лета
јас в борбата страдам?

IV

Денес,

мајко моја,
пред зорница јасна,
в предавничка рака
слободата згасна.

А мислевме

ние —

ке изгреат зори,
мечтаени долго
од наши
и Грци,
збратимени сите —
од море
до море,,
народите в љубов
ке согреат срце...

Слободата —

пламен,
ни гореше в очи,
но најдовме само
ископани јами.

Памети го,

мајко,
овој крвав злочин:
со отрова змијска,
без милост,
ко сверој,

ја убија нашта —
в иднината —
вера!

Јас в окопи гниев
со мојата чета,
в декемвриски студој,
по дождој,
по жеги.
и помина така

уште едно лето —
не стапивме в борба,
не минавме меѓи!

Се бунаа борци...
Притаена злоба
Им светкаше
в поглед
ко в темница —
кремен:

„Та до кога уште
ке лежиме
в гробој!

Штом отиде Маркос
и борби ќе нема...“

Но загрме тогаш
ураганен оган,

в крв нокта
се изви, —
ни попрска лице.

На Вич
ниту птица
не прелета жива,
а овде —
на Грамос,
во борбата дива
ни падна

од раме
последното знаме.

А борците,
мајко,
ранети
и слаби,
што мислеа
кај вас
да преминат кришум,
предавничка рака
ги задржа,
зграби —
се најдоа сите
пред нејниот нишан.

Ко секој да беше
и подел
и поган —
ти стрелаа,
мајко,
со рафален
оган!

V

Мајко!
Во барут,
дим
и крв,
в грохотна канонада,
Елада
стана плен,
продадена —
Елада!

Од сите мртви,
живи
и мене,
за сите
времиња,
за сите векој —
проклетство
нека
падне, мајко,
на тие —
што ја убија
денес
нашата младост,
нашето детство!

за Маркос,
за сите наши несони ноки,
за сè што љубевме силно
и жарко,

за нашите маки,
за незнаен покој,

VI

Проштавај, роден кат,
Егеју, колевко моја!
Јас ранет последен пат
на мртов Грамос стојам.

Пусти се боречки стреи,
чамее нивниот праг,
там' жетва крвава жнее
и бесно ликува враг.

Но, знам . . .

Ке дојде време
за нова
баријада,

Ке стани
нова смена
за одмазда
во бој!

Во бура,
зрив
и пламен
во нова
канонада

Ке никне
и ќе бликне
прероден
крајот мој.

Да, знам . . .
се ближи време
за нова

барибада.

Елада

пак ќе биде
слободна,
лична,
млада . . .

А мојот роден крај,

ќе цвета

в ширни поли,

ќе листат

в пролет — мај

Кавала,

Кукуш,

Струма.

Егејот син

и волен

ќе шепне чудни зборој,

и в сончев залез мирен,

ќе праќа поздрав ширен

на Вардар,

Шар

и Пирин . . .

Јас за тие деној

и за сите тие зори,

Родино моја,

Родино страдна,

луто се борев

и в бојот паднав!

КРАЈ ГРАНИЧНАТА МЕГА

СВЕТУЛКИ

Заспи ми, Сибинчо... тежок е патот,
заспи ми в приспивен збор.
Виде ли?... Помина светулки јато
в нашиот осамен двор.

Светулки минаа негде кон север,
жмиркаво трепнаа в сјај.
Разбираш Сибинчо... сираче... левен —
пусто е в нашиот крај.

Вечерва одиме в корија сами,
вечерва... бегаме в мрак.
Заспи ми в скотови, заспи ми, мамин,
одморен да си ми пак.

А кога нарасне патем колона
и стивне задниот бој,
знај, оти татко ти не ќе е со нас,
в Костурско загина тој.

Мислевме двајцата некако просто,
чекавме пролетен ден,
а сега, малечок, се' ми е доста —
нели сме туѓински плен?

Заспи ми, Сибинчо... тежок е патот,
в нов сончев одиме свет.
Светулки минаа, светулки јато,
помни го нивниот лет!

ВО КОРИЈАТА

Потивко в овие краишта диви,
потивко, сине мој.

Глуви се, неверни ноките сиви
без близок и без свој.

Струма се превива далеку зад нас,
Струма се дави в крв.

И Грамос — тромеѓа предаден падна,
задниот падна врв.

Потивко... В корија врагот не следи.
Се плашиш многу?... Знам.

Каде си слободен граничен предел,
страшно е ноке сам!

КРАЈ ГРАНИЧНА МЕЃА

Крај граница в поле голо,
бесни, вие леден ветер.
Во длабока јама долу
убиено лежи дете.

В далечина уште татни,
диво јурат ескадрони,
диво бијат води матни,
диво... крвник луѓе гони.

Граничару, срце смело,
слези скокум преку брана,
прифати му мртво тело,
пренеси го в наша страна.

Од Егејско враг го гони,
тамо каде мреат волни...
тамо каде в милиони
прострелано срце колни.

Овде има сестра мала,
овде брат и мајка има,
три години тие жалат
и четврта веќе зима.

Кој ли сега таа вечер,
кога зори в пресрет идат,

кој ли јунак ќе им рече
оти нема да го видат?

Граничару, срце смело,
слези скокум преку брана,
прифати му мртво тело,
пренеси го в наша страна!

ЕДНА ВЕЧЕР ВО ГРАНИЧНО СЕЛО

Мило мое!
Драго мое!
Сама незнам како стана . . .
Придворното скрца резе.
Некој тропна.

Прашав:
— Кoj e?

Млад граничар в соба влезе
и со трепет рече:
— Мајко,

дали вас ве викат Јана?

А јас веднаш,
веднаш сетив,
В неговите очи видов,
оти ти си мило дете! —
Вон е мирно. Тихо снежи.
Пред портата мртов лежиш.

Мило мое!
Мое драго!
Сама не знам како стана . . .
В корија не сртна врагот,
(дал в корија тој те фана?).
Беше полнок.
Мртво доба.
Беше мртва глута есен.
Само слушнав како порој
волчје збива в кланец тесен

и на ридот негде горе,
мрачен в злоба, —
врагот — гробар,
земја рие,
земја оре...
За миг тогаш
в силен оган
картечница лута писна,
и в шир ладна
месец падна, —
раскрвавен в гранки висна.

Oj, Сибинчо,
мило мое!
Изгубено
пиле в гори...
Зошто тогаш така стори,
зошто не го сокри трагот,
зошто прсна в нокта црна, —
со напластен покрив згрнат?

Јас исплакав очи, сине,
в корија те барав санок,
само негде да не минеш,
само.... Грудна моја рано!

Мило мое!
Драго мое!
Сама незнам како стана...
Придворното скрца резе,
млад граничар в соба влезе.
Вон е мирно. Тихо снежи.
Ти во тремот мртов лежиш.

НА ГРАМОС 1950